

ПОВИК ЗА ОБУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ И УПРАВУВАЊЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Почитувани,

Македонското здружение за заштита при работа, при реализација на проектот "Подобрување на вклученоста и влијанието на граѓанското општество во јавните политики за безбедност и здравје при работа и при донесувањето одлуки како поддршка на државата во процесите на пристапување кон ЕУ" - EuropeAid / 155322 / DD / ACT / МК, ви доставува повик за учество на еден член од вашата регистрирана синдикална организација за следење и учество на обука за организациски развој и управување на синдикалните организации.

Учесници на овој повик можат да бидат само претставници од регистрирани синдикални организации, чиешто делување е во насока на подобрување на работните услови и унапредување на правата на работниците.

Учесниците на обуките ќе се стекнат со и експертиза за процесите при креирањето политики и процедурите за успешен организациски развој и управување на синдикалните организации. Понатака, од нив се очекува да влијаат при зајакнувањето на мрежните и комуникациските канали меѓу синдикалните организации и владините институции. Учесниците треба постојано да бидат вклучени во процесите на следење на политиките, стратегиите и програмите како на локално, така и на национално ниво.

Обуката ќе биде тродневна и спроведена од страна на експерти од наведената област, во следниот термин:

17.09, 18.09 и 19.09.2018 (понеделник, вторник и среда).

Обуката ќе започне на 17.09.2018 во 12 часот и ќе заврши на 19.09.2018 во 14 часот.

Локација:

Хотел Аквалина - Охрид

Сите трошоци кои се однесуваат на сместувањето и пансионите, ќе бидат покриени од страна на канцеларијата на проектот. Патните трошоци ќе бидат рефундирани во висина од повратен автобуски билет.

Право на учество има по најмногу еден член од една регистрирана синдикална организација, која делува во насока на подобрување на работните услови и унапредување на правата на работниците.

Бројот на учесници е ограничен.

Услови за квалификуваност:

Кандидатите треба да ги исполнуваат следниве барања:

1. Се државјани на Република Македонија;
2. Имаат повеќегодишно искуство во организациско управување и менаџмент на синдикалните организации;
3. Поседуваат напредни познавања за функционирањето на синдикалните организации во Република Македонија;
4. Не смеат да бидат предмет на законски санкции;

Рок за пријавување:

Заинтересираните кандидати треба да ја пополнат пријавата за учество на обука и да ја испратат на следната маил адреса: kontakt.cso-osh@mzzpr.org.mk, најдоцна до 12.09.2018 (среда) до 16 часот.

Дополнителни информации:

1. Евалуционата комисија која е формирана од канцеларијата на проектот го задржува правото да ја прифати или одбие која било пријава.
2. Одбраните кандидати ќе бидат контактирани од канцеларијата на проектот и ќе добијат детални информации за обуката.
3. Канцеларијата на проектот ги покрива патните трошоци и трошоците поврзани со обуката за учесниците.

Со почит,

Весна Ристовка

Подготвил: Билјана Матевска